

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 38

Год. LXIII

Вторник, 27 март 2007

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
522. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3.4-3.6 GHz, за фиксен безжичен пристап.....		531. Програма за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година.....	12
523. Одлука за утврдување на сопственоста на недвижниот имот – објекти на Република Македонија – корисник Министерство за здравство.....	2	532. Програма за здравје на растенијата во 2007 година.....	13
524. Одлука за изземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	2	533. Програма за семе и саден материјал за 2007 година.....	15
525. Одлука за дополнување на Одлуката за одземање на корисничко право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	3	534. Правилник за количините на семенски и саден материјал потребни за испитување.....	16
526. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	3	535. Правилник за висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на Комисијата за национална сортна листа за земјоделски растенија.....	18
527. Статут на Операторот на Електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст).....	3	536. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита.....	19
528. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2007 година.....	8	537. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	19
529. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2007 година.....	10	538. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	20
530. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2007 година.....	11	539. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	20
		540. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	20
		541. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	20
		Објава за трошоците на живот и платите за месец февруари 2007 година...	20
		Огласен дел.....	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**522.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 62, став 3 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/05), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 21.03.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 3.4-3.6 GHz, ЗА ФИКСЕН БЕЗЖИЧЕН ПРИСТАП

Член 1

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3.4-3.6 GHz, за фиксен безжичен пристап (Fixed, Wireless Access-FWA), предложен од страна на Агенцијата за електронски комуникации.

Член 2

Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3.4-3.6. GHz, на целата територија на Република Македонија изнесува 200.000 евра.

Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3.4-3.6. GHz, во зависност од регионот кој ги опфаќа населените места и териториите на општините, изнесува:

- Регион 1: (Град Скопје, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани, Сопиште, Чучер Сандево, Арачиново).....	100.000 евра
- Регион 2: (Куманово, Липково, С. Нагоричане, Ранковце, Кр.Паланка, Кратово, Штип, Винаца, Св. Николе, Лозово, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Карбинци, Зрновци, Берово, Пехчево, Делчево, М:Каменица).....	30.000 евра
- Регион 3: (Велес, Чашка, Градско, Росоман, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Гевгелија, Валандово, Богданци, Дојран).....	30.000 евра
- Регион 4: (Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Долнени, Кривогаштани, Могила, Новаца, Ресен).....	20.000 евра
- Регион 5: (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Кичево, М.Брод, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница, Дебар, Центар Жупа).....	20.000 евра
- Регион 6: (Тетово, Гостивар, Теарце, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Маврово, Ростуше).....	30.000 евра

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1337/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

523.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 91 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ – ОБЈЕКТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – КОРИСНИК МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Се утврдува дека објектите кои се изградени на:

- КП бр. 429 – зграда бр. 1; - зграда бр. 2; - зграда бр. 3; - зграда бр. 4; - зграда бр. 5; - зграда бр. 6; - зграда бр. 7; - зграда бр. 7а; - зграда бр. 8; - зграда бр. 10; - зграда бр. 11; - зграда бр. 12; - зграда бр. 19; - зграда бр. 20; - зграда бр. 21; - зграда бр. 22; - зграда бр. 23; - зграда бр. 24; - зграда бр. 26; - зграда бр. 27; - зграда бр. 28; - зграда бр. 29; - зграда бр. 35; - зграда бр. 36; - зграда бр. 37; - зграда бр. 39; - зграда бр. 42; - зграда бр. 43; - зграда бр. 44; - зграда бр. 45; - зграда бр. 47; - зграда бр. 49; - зграда бр. 55; - зграда бр. 56; - зграда бр. 57; - зграда бр. 58; - зграда бр. 59; - зграда бр. 60; - зграда бр. 61; - зграда бр. 64; - зграда бр. 65; - зграда бр. 70; - зграда бр. 71; - зграда бр. 72; - зграда бр. 73; - зграда бр. 74; - зграда бр. 75; - зграда бр. 76; - зграда бр. 78; - зграда бр. 79; - зграда бр. 82; - зграда бр. 87; - зграда бр. 88; - зграда бр. 90; - зграда бр. 91; - зграда бр. 92; - зграда бр. 99; - зграда бр. 100; - зграда бр. 102; - зграда бр. 104; - зграда бр. 106;

- КП бр. 431 – зграда бр. 1;
- КП бр. 433 – зграда бр. 1;
- КП бр. 441 – зграда бр. 1;
- КП бр. 434 – зграда бр. 1;
- КП бр. 435 – зграда бр. 1; - зграда бр. 2;
- КП бр. 436 – зграда бр. 1; - зграда бр. 2;
- КП бр. 2143 – зграда бр. 1; - зграда бр. 2; - зграда бр. 3; - зграда бр. 4; - зграда бр. 5; - зграда бр. 6; - зграда бр. 7; - зграда бр. 8; - зграда бр. 9.

- КП бр. 2450/1 – зграда бр. 1; - зграда бр. 2 на 2450/2 – зграда бр. 1 сите за КО Центар 2 и на

- КП бр. 191 – зграда бр. 1 КО Кисела Вода 2 кои се користат за потребите на Универзитетскиот клинички центар – Скопје – Медицинскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ – Скопје се сопственост на Република Македонија – корисник Министерството за здравство.

Член 2

Објектите од член 1 на оваа одлука се запишуваат во катастарот на недвижностите според фактичката состојба на денот на донесување на оваа одлука и геодетскиот елаборат изготвен од Државниот завод за геодетски работи – Скопје.

Член 3

Се задолжува Државниот завод за геодетски работи – Скопје врз основа на оваа одлука да изврши запишување на правата на недвижностите во катастарот на недвижностите за КО Центар 2 и КО Кисела Вода 2.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1450/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

524.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука деловниот простор на ул. „Даме Груев“ бр. 1 во Скопје со површина во приземје 366 м² и мезанин 318 м², заведен во Имотен лист бр. 44989, КП 13472 КО Центар 1 во Скопје, сопственост на Република Македонија, се иззема од стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Деловниот простор од член 1 на оваа одлука се дава на користење без надомест на неопределено време на Државната комисија за спречување на корупцијата.

Член 3

Примопредавањето на деловните простории од член 1 на оваа одлука да се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од 3 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1677/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

525.

Врз основа на член 11, став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.03.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за одземање на корисничко право на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/06), во член 1 по зборовите: „бр. 1109/983“, се додаваат зборовите: „и дел од КП. бр. 1206/1 во површина од 142.785 м², означен како КП. бр. 1206/5 и дел од КП. бр. 1206/1 во површина од 44.538 м², означен како КП. бр. 1206/6, согласно нумеричките податоци издадени за КО Сопиште од Државниот завод за геодетски работи, Сектор за премер и катастар Скопје, бр. 1104/1093“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1578/1
13 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

526.

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 од Законот за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04 и 84/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје („Сл.весник на РМ“ бр. 92/04) во членот 14 бројот “6” се заменува со бројот “7”.

Член 2

Во член 26, пред ставот 1 се додава нов став кој гласи:

“Еден од членовите на Управниот Одбор го заменува Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив Заменик на Генералниот Директор.”

Ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 2, 3, 4, 5 и 6.

Ставот 5 кој станува став 6 се брише.

По ставот 4 кој станува став 5 се додава нов став 6 кој гласи:

“Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и врши работите од Информационите Технологии и Телекомуникации и носи назив Директор за Информациони Технологии и Телекомуникации во Дирекција.”

Член 3

Собранието на Друштвото ќе подготви пречистен текст на Статутот, кој ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-6337/1-06
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

527.

Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04 и 84/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, изготви

СТАТУТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се утврдува: фирмата, седиштето, предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, правата, обврските, ограничувањата и погодности-

те, предностите што за себе ги задржува основачот, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, организација, формата и начинот на објавувањата и други одредби што се од значење за Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштвото).

Член 2

Друштвото настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје бр.23-3343/1 од 27.09.2004 година, донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија. ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/04).

Друштвото е еден од правните следбеници на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001.

II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 3

Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирма: Оператор на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.

Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД "Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем", во државна сопственост, Скопје.

Друштвото има скратено име АД МЕПСО.

Член 4

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица: „Орце Николов“ бб.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и знак.

Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.

III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО

Член 6

Предмет на работење на Друштвото се следните дејности:

- 40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
 - 40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија
 - Пренос на електрична енергија
 - Управување со електроенергетскиот систем
 - Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
 - 40.2 Производство на гас и производство на гасовити горива преку главните цевки
 - 40.3 Снабдување со пареа и топла вода
 - Трговија на електрична енергија
- 50 Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива
 - 50.2 Одржување и поправка на моторни возила
- 60 Копнен сообраќај, цевоводен транспорт
 - 60.2 Друг копнен сообраќај

63

Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции

63.1 Претовар на товар и складирање

63.4 Активности на други посредници во сообраќајот

64

Поштенски активности и телекомуникации

64.2 Телекомуникации

72

Компјутерски и сродни активности

72.3 Обработка на податоци

74

Други деловни активности

74.2 Архитектонски и инженерски активности и соодветни технички услуги

- Трговија на големо (трговија со електрична енергија со други електроенергетски системи)

- Транзит на електрична енергија со други електроенергетски системи

- Надворешно трговски промет со непрехранбени производи

- Меѓународна шпедиција

Претежни дејности на друштвото се:

40

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода

40.1 Производство и дистрибуција на електрична енергија

- Пренос на електрична енергија

- Управување со електроенергетскиот систем

- Организирање и управување со пазарот на електрична енергија

Претежните дејности на Друштвото пренос на електрична енергија е дејност од јавен интерес.

IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ, ОГРАНИЧУВАЊА И ПОГОДНОСТИ

Член 7

Основниот капитал на Друштвото изнесува 3.059.393.000,00 денари (со букви: три милијарди пее-сет и девет милиони триста деведесет и три илјади денари), (или 49.807.760,00 ЕУР според средниот курс на Народна банка на Република Македонија објавен еден ден пред усвојување на Статутот), поделени на 3.059.393 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 (една илјада) денари по акција.

Секоја обична акција му дава право на нејзиниот сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гласаат акционерите на Друштвото.

Ниеден акционер или група на акционери немаат никакво право на првенство на купување или приоритетно право за претплатување или купување на каков било дел од какво било ново или дополнително издавање на акции или хартии од вредност што може да се претворат во акции или на друг начин даваат право на акции, освен во обем што се бара зо законот за трговски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој било начин да се издадени.

V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ

Член 8

Основачот не задржува посебни погодности за себе.

VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ

Член 9

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.

Член 10

Собранието на Друштвото се свикнува во случаите определени со закон, како и и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.

1. СОБРАНИЕ**Член 11**

Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој Статут, а особено за:

1. Измена на Статутот на Друштвото;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен одбор;
4. Промена на правата врзани за одделни видови и родови акции;
5. Одобрување на работата и на водењето на работењето на Друштвото, на членовите на Управниот и Надзорниот одбор;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
8. Преобразба на Друштвото во друга форма на Друштво и за статусните промени на Друштвото;
9. Престанување на Друштвото;
10. Одлучување за покривање на загубата.

VII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ**Член 12**

Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. "Илинденска" б.б.

Матичен број на основачот е 4064674.

VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ**Член 13**

Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем. (Управен Одбор и Надзорен одбор).

Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.

1. УПРАВЕН ОДБОР**Член 14**

Со Друштвото управува Управен Одбор кој се состои од 7 членови. Членовите на Управниот Одбор ги избира Надзорниот Одбор.

Член 15

Со одлуката за избор на членовите на Управниот одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за која област од работењето на Друштвото.

Член 16

Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.

Член 17

Претседателот на Управниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата Претседател или ако е отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот одбор.

Член 18

Управниот одбор има најшироки овластувања во управувањето со Друштвото односно во вршењето на сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото.

Член 19

Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор, а особено :

1. донесува Програма за работа, Програма за развој, Годишен план за работа и Годишен финансиски план на Друштвото;
2. ја утврдува деловната политика;
3. на барање на Собранието подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието;
4. назначува раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;
5. поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
6. донесува одлуки за инвестиции;
7. донесува одлуки за давање односно земање на кредити во врска со остварување на Планот;
8. одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;
9. одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
10. подготвува предлог - Електроенергетски биланс;
11. одлучува за употреба на посебната резерва;
12. донесува Програма за економски, технолошки, структурални и други промени, кои предизвикуваат потреба од намалување на бројот на вработените;
13. одлучува за прашања од областа на одбраната и донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
14. одлучува по приговорите за заштита на правата на работниците, во случаи утврдени со закон;
15. одлучува за преземање на мерки за заштита при работа и противпожарна заштита;
16. одлучува за преземање на електроенергетски објекти;
17. донесува програми и мерки поврзани со заштитата на животната средина;
18. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на Друштвото;
19. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
20. одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
21. формира комисији од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;
22. одлучува за набавка на основни средства;
23. одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
24. одлучува за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;
25. ги определува работните места на кои странски државјани не можат да засноваат работен однос;
26. ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;
27. одлучува за барањата од надлежни органи и институции;
28. ги определува овластените потписници на Друштвото;
29. одлучува за склучување колективен договор;

30. донесува Деловник за работа;
 31. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации;
 32. поднесува извештај за работењето до Надзорниот одбор еднаш на три месеци;
 33. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година;
 34. врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.
- Со претходно одобрение на Надзорниот одбор, Управниот одбор одлучува за:
1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на Друштвото;
 2. намалување или проширување на предметот на работење на Друштвото;
 3. суштествени внатрешни организациони промени на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
 4. воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за Друштвото или нејзино прекинување;
 5. основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;
 6. основање и престанување на подружници на Друштвото.

Член 20

Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 21

Управниот одбор работи ако се присутни најмалку половина од вкупниот број на членови.

Член 22

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.

Член 23

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува Претседателот на Надзорниот одбор.

Член 24

Претседателот на Управниот одбор го застапува Друштвото во односите со трети лица и носи назив Генерален Директор.

Еден од членовите на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите правни работи, пред судовите и другите државни органи, и носи назив Раководител за правни работи.

Член 25

Генералниот директор ги има следните надлежности:

1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет;
2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на Друштвото;
3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;

4. го организира и го раководи процесот на работа и работењето на Друштвото;
5. предлага внатрешна организација на Друштвото;
6. склучува договори;
7. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;
8. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој статут и другите акти на Друштвото;
9. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;
10. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;
11. одлучува во прв степен за поединечните права, обврски и одговорности на работниците;
12. формира стручни комисии и работни тела;
13. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;
14. за работите од својата надлежност издава акти, упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;
15. врши други работи во врска со работењето на Друштвото.

Член 26

Еден од членовите на Управниот одбор го заменува Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив Заменик на Генералниот Директор.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши правните работи и е одговорен за правните, кадровските и општите работи на Друштвото и носи назив Директор за правни и општи работи во Дирекција.

Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за преносната мрежа и носи назив Директор за пренос на електрична енергија.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за управувањето со електроенергетскиот систем и носи назив Директор за управување со електроенергетскиот систем.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските и комерцијални работи и е одговорен за финансиското и комерцијално работење на Друштвото, и носи назив Директор за финансиски работи во Дирекција.

Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и врши работите од Информационите Технологии и Телекомуникации и носи назив Директор за Информациони Технологии и Телекомуникации во Дирекција.

2. НАДЗОРЕН ОДБОР

Член 27

Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои два члена се независни.

Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.

Двајца членови на Надзорниот одбор се избираат на предлог на Самостојниот синдикат на Друштвото.

При изборот на членовите на Надзорниот одбор се назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор

Член 28

Надзорниот одбор од редот на своите членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот одбор.

Член 29

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.

Член 30

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирањето на другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.

Ако Претседателот од кои и да е причини не е во можност да ја врши функцијата Претседател или ако е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство членови од присутните членови на Надзорниот одбор.

Член 31

Надзорниот одбор може во секое време да го разреши Претседателот и да избере нов Претседател на Надзорен одбор.

Член 32

Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.

Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за одлуката која што се донесува без одржување на состанок.

Член 33

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Член 34

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Член 35

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благajnата на друштвото и хартиите од вредност.

IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО**Член 36**

Организациони делови на Друштвото се Дирекција и Подружници.

Член 37

Подружниците на Друштвото се организираат со акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.

Член 38

Со подружницата раководи директор кој го именува Управниот одбор.

Член 39

Директорот на Подружницата ги врши следните работи:

1. Организира, координира и раководи со процесот на работата во Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на актите на Друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;

7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;

8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;

9. Предлага расходување и оттуѓување на основни средства;

10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;

11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување од Управниот одбор;

12. Формира комисии и работни групи за извршување на поодделни работи;

13. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор.

Член 40

Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација на Друштвото и работите кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.

X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО**Член 41**

Управниот одбор на Друштвото формира комисии од редот на своите членови и од други лица.

Друштвото ги има следните Комисии:

Комисија за заштита на правата;

Комисија за контрола над примена на Колективниот договор;

и други Комисии формирани од Управниот одбор, Надзорниот одбор, Генералниот директор и Директорите на Подружници на Друштвото по укажана потреба во процесот на работењето.

Комисијата за заштита на правата се состои од пет членови и ист број заменици од кои двајца членови и двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на Друштвото.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена именува Самостојниот синдикат на Друштвото.

Член 42

Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.

Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.

Член 43

Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.

XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА (ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)**Член 44**

Друштвото има задолжителна општа резерва.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент од 15% од добивката.

1. Посебни резерви заради покривање на загуби или други издатоци**Член 45**

Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради покривање на други издатоци за:

- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;
- докуп на стаж и отпремнина над одобрениот износ;
- добротворни цели, помош и спонзорства.

Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите неможат да се употребат за друга намена освен за намената за која се создадени.

Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.

Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на Друштвото.

XII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ

Член 46

Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.

Член 47

Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки, Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го известат Синдикатот.

XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО

Член 48

Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото.

XIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО

Член 49

Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на Друштвото согласно со законот и овој Статут.

Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.

Актите на Друштвото се:

- Колективен Договор,
- Правилник за внатрешна организација,
- Правилник за заштита од пожар,
- Правилник за деловна тајна,
- Правилник за печат, штембил и знак,
- Норматив за лични заштитни средства и опрема,
- Правилник за редот и дисциплината,
- Правилник за контрола на квалитет,
- Ценовник за технички и други услуги,
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регулатива кои ја регулираат дејноста на пренос на електрична енергија во рамките на европската интерконекција,
- И други акти согласно закон и колективен договор.

Член 50

Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.

XV. ОДБРАНА

Член 51

Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.

Член 52

Во воена состојба Друштвото презема мерки за заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.

Член 53

Заради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

Средствата, правата и обврските на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото, согласно Планот за поделба.

Дел од работниците од Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото, од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно списокот на работници кој е составен дел на Планот за поделба.

Член 55

До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не се во спротивност со закон и овој статут.

Член 56

Со влегувањето во сила на овој статут престанува да важи Статутот на АД “Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр. 23- 5748/1 од 16.01.2001 година.

Член 57

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6337/2-06
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

528.

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05) и член 34, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2007 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2007 година е изготвена врз основа на планираните средства со Буџетот за 2007 година, согласно Законот за ученички стандард и Програмата за работа на единките корисници на средства - ученички домови.

Финансирањето на ученичките домови се врши согласно член 73 став 1 од Законот за ученички стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05).

Во Република Македонија постојат 21 ученички дом, од кои во 17 финансирањето е од страна на Министерството за образование и наука, додека четири ученички дома (кои се за посебни образовни потреби, како ученички дом за деца со оштетен вид, слух и говор и деца со пречки во развојот) се финансираат комбинирани преку Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука.

Сместувањето и исхраната на учениците во ученичките домови е организирано според Правилникот за работа на домовите и програмата за воспитно-образовната дејност.

Во учебната 2006/2007 година во ученичките домови во Република Македонија, сместување и исхрана користат 2.171 ученици. Цената, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, месечно за еден ученик изнесува 4.080,00 денари и тоа за 10 месеци во годината.

Со Програма во системот на стипендирање опфатени се:

- 2.000 талентирани ученици од средното образование;
- ќе бидат доделени дополнителни 500 стипендии за талентирани ученици;
- стипендии за децата-ученици на бранителите, кои се доделуваат согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.02/02; 17/03);

- по 10 стипендии за одличните ученици-Роми;
- стипендирање на 10 деца со посебни потреби и деца без родители;
- стипендии по други основи (согласно Одлука на Владата на Република Македонија).

Во Потпрограма 5 А – Реконструкција на ученички домови, заради ограничените финансиски средства, се планира помали санациони зафати кај ученичките домови.

Согласно одобрените средства со Буџет за 2007 година Програмата за остварување и развој на дејноста на ученички стандард во 2007 година се реализираат во рамките на вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма 5 – Ученички стандард, Потпрограма 50 – Ученички стандард и Потпрограма 5А - Реконструкција на ученички домови и тоа:

Програма/ Потпрограма	Ставка		Намена	Износ
Програма 5			Програма 5 Вкупно:	143.700.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици	137.000.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Плаќања за сместување и исхрана во ученички домови	
Потпрограма 50	483	Купување на мебел, опрема, возила и др.	Купување на опрема за ученички домови	3.500.000
		Битола	УЦ “Мирка Гинова”	180.000
		Велес	УД “Лазар Лазаревски”	300.000
		Гостивар	УД “Бранко Станоевиќ”	300.000
		Дебар	УД “Здравко Чочковски”	60.000
		Кавадарци	УД “Крсте П. Мисирков”	100.000
		Куманово	УД “Проф. Мијалковиќ”	100.000
		Кратово	УД “Митко Пенџуклиски”	100.000
		Крива Паланка	УД “Боро Менков”	100.000
		Македонски Брод	УД “Св. Наум Охридски”	100.000
		Охрид	УД “Ванчо Пигошески”	180.000
		Пробиштип	УД “Доне Божинов”	100.000
		Свети Николе	УД “Кочо Рацин”	180.000
		Струмица	УД “Димитар Влахов”	180.000
		Струга	УД “Браќа Миладиновци”	100.000
		Скопје	УД “Д-р Панче Караџов”	300.000
		Скопје	ЦОР “Св. Наум Охридски”	180.000
		Скопје	ЦОР “Партенија Зографски”	180.000
		Скопје	ЗРО “Димитар Влахов”	100.000
		Скопје	УД “Здравко Цветковски”	180.000
		Штип	УД “Браќа Миладиновци”	300.000
		Штип	ЦССНО “Искра”	180.000
			Потпрограма 50 Вкупно:	140.500.000
Потпрограма 5А	482		Други градежни објекти	3.200.000
		Битола	УЦ “Мирка Гинова”	120.000
			УЦ “Мирка Гинова”	180.000
		Велес	УД “Лазар Лазаревски”	300.000
		Гостивар	УД “Бранко Станоевиќ”	300.000
		Дебар	УД “Здравко Чочковски”	100.000
		Кратово	УД “Митко Пенџуклиски”	100.000

	Крива Паланка	УД “Боро Менков”	100.000
	Македонски Брод	УД “Св. Наум Охридски”	40.000
	Свети Николе	УД “Кочо Рацин”	300.000
	Скопје	УД “Д-р Панче Караџов”	480.000
	Скопје	ЦОР “Св. Наум Охридски”	300.000
	Скопје	ЦОР “Партенија Зографски”	300.000
	Скопје	ЗРО “Димитар Влахов”	100.000
	Штип	УД “Браќа Миладиновци”	180.000
	Штип	ЦССНО “Искра”	300.000
		Потпрограма 5А	3.200.000
		Вкупно:	

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1583/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

529.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/03) и член 34, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2007 ГОДИНА

1. Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2007 година е изготвена врз основа на планираните средства со Буџетот за 2007 година и согласно Законот за ученички и студентски стандард и Програмата за работа на единките корисници на средства-студентските домови.

Финансирањето на студентските домови се врши согласно член 56 став 1 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98; 40/03).

Сместување и исхрана на студенти во Република Македонија се остварува во шест студентски домови, како и во дел од сместувачките капацитети на ученичките домови. Во нив се сместени околу 5.500 студенти.

Сместувањето на студентите во студентските домови е организирано според Правилникот за работа и програмата на домовите.

Просечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, месечно за еден студент изнесува околу 3.000,00 денари и тоа за 10 месеци во годината.

Во системот на стипендирање и кредитирање на студенти опфатени се:

- 4.600 талентирани студенти;

- ќе бидат доделени дополнителни 1.000 студентски стипендии, 120 стипендии за најталентирани ИТ-студенти од прва година на студии и стипендии за обука во странство за 250 млади лица;

- 3.900 студентски кредити;

- 70 стипендии, за студенти кои студираат на универзитетите надвор од Република Македонија и го оствариле правото на користење на стипендија од претходните години, за струки и дисциплини кои не биле застапени на нашите универзитети;

- 120 владини стипендисти опфатени се во процесот на стипендирање и сместување;

- Согласно Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 02/02; 17/03) опфатени се и студенти-деца на бранителите.

Со оглед дека во Програма 6, Потпрограма 60-Студентски стандард за буџетската 2006 година имаше пренесено обврски за неисплатени студентски кредити и стипендии, како и плаќања за сместување и исхрана на студенти во студентските домови, истите обврски се пренесоа и во 2007 година.

Во Потпрограма 6 А – Реконструкција на студентски домови се планира реконструкција на студентските домови, изработка на проект за нов студентски дом и други помали интервентни зафати кај студентските домови.

Согласно одобрените средства со Буџет за 2007 година, Програмата за остварување и развој на студентскиот стандард ќе се реализира во рамките на вкупните финансиски средства од раздел 16001 – Министерство за образование и наука за Програма 6 – Студентски стандард, Потпрограма 60 - Студентски стандард и Потпрограма 6 А – Реконструкција на студентски домови и тоа:

Програма/ Потпрограма	Став ка		Намена	Износ
Програма 6			Програма 6 Вкупно:	348.200.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на студенти	241.200.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Плаќања за сместување и исхрана во студентски домови	
Потпрограма 60	486	Финансиск и средства	Студентски кредити	65.000.000
			Потпрограма 60 Вкупно:	306.200.000
Потпрограма 6А	482		Други градежни објекти	42.000.000
		Скопје	СЦ “Скопје”	1.000.000
		Скопје	СД “К.Ј. Питу”	7.400.000
		Скопје	СД “Н.Г. Дуња”	4.000.000
		Скопје	СД “Гоце Делчев” А и Б	4.400.000
		Скопје	СД “Гоце Делчев” В и Г	6.350.000
		Скопје	СД “Стив Наумов” маш.зграда	9.900.000
		Скопје	Нов студентски дом	600.000
			Финансиски с/ва за интервентни работи	5.400.000
			Трошоци за стручен надзор и други дополнителни работи околу тендерска документација	2.950.000
			Потпрограма 6А Вкупно:	42.000.000

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1584/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

530.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр2/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2007 ГОДИНА

I

Со оваа програма се уредуваат работите и роковите за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено- поправните и воспитно- поправните установи, вкупните средства потребни за извршување на програмата во целина, изворот на средствата и орган надлежен за реализација на Програмата.

II

За извршување на активностите до декември 2007 се предвидуваат следните инвестициони активности во вкупна висина од 71 000 000,00 ден.

1.1 ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВИСИНА ОД 64 300 000,00 ДЕНАРИ.

1.1 ЗАТВОР КУМАНОВО 64 120 000 денари

Изработка на елаборат за проценка на вредност; детален проект за трафостаница, агрегат и далновод и детален проект за прочистителна станица со таложник за затворот во Куманово.

Адаптација и надградба на објектот Затвор Куманово.

Надзор над изведбата за адаптација и надградба на објектот

Затвор Куманово.

1.2 ЗАТВОР ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО СТРУМИЦА ЗА КОЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВИСИНА ОД 180 000,00 ДЕНАРИ.

Изработка на идејни проекти за адаптација на Одделението во Струмица кое треба да прерасне во Затвор Струмица.

III

2. НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА КАЗНЕНО- ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО- ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА КОИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА ВО ВКУПЕН ИЗНОС ОД 6 700 000, 00 денари

2.1. НАБАВКА НА ТРАФОСТАНИЦА, АГРЕГАТ И ИЗВЕДБА НА ДАЛНОВОД ВО ЗАТВОРОТ ВО КУМАНОВО

2.1. НАДЗОР НАД НАБАВКАТА НА ТРАФОСТАНИЦА, АГРЕГАТ И ИЗВЕДБА НА ДАЛНОВОД ВО ЗАТВОРОТ ВО КУМАНОВО

IV

За реализација на Програмата ќе се користат средства обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2007 година, раздел 07002-Управа за извршување на санкциите, Програма 3-казнено-поправни установи, Капитална потпрограма 3А-Изградба, реконструкција и опремување на казнено-поправните установи, категорија 48-Капитални расходи, ставка 481-градежни објекти во износ од 64 300 000,00 денари и ставка 483-Купување на мебел, опрема, возила и машини во износ од 6 700 000,00 денари.

V

За реализација на Програмата е надлежна Управата за извршување на санкциите.

VI

За извршувањето на Програмата се изготвува извештајот во рокот предвиден за составување на годишна сметка на Управата за извршување на санкциите.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1785/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

531.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА СТРАНСКИ ПАЗАРИ ВО 2007 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува начинот, условите, критериумите и постапката за користење на средства од Буџетот на Република Македонија наменети за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странските пазари во 2007 година (во натамошниот текст: Буџет).

Средствата од Буџетот за оваа намена ќе се користат согласно намените од оваа програма со цел подобрување на конкурентноста и извозот на производите и унапредување на надворешно – трговската размена.

Средствата од Буџетот на Република Македонија наменети за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година, ги распоредува Министерството за економија. Спроведувањето на постапката за користење на средствата од Буџетот на Република Македонија за оваа намена ќе го врши Комисија за спроведување на постапката за користење на средствата од Буџетот на Република

Македонија наменети за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година, формирана од министерот за економија (во натамошниот текст: Комисија).

Комисијата ја спроведува постапката за доделување на средства од Буџетот на деловните субјекти – барателите опфатени во точката 1 од глава II од оваа програма.

Министерот за економија врз основа на предлог на Комисијата одобрува/одбива барање за надоместување на средства.

II

Средствата од Буџетот во вкупен износ од 47.000.000,00 денари наменети за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година, ќе се користат за следниве намени:

1. Надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за сертификација на систем за квалитет (ISO/НАССР) или сертификација на производи во вкупен износ од 3.500.000,00 денари.

За сертификација на систем за квалитет (ISO/НАССР) или сертификација на производи Министерството за економија надоместува 50% од докажаните трошоци на деловните субјекти. Висината на надоместените трошоци не може да изнесува повеќе од 60.000,00 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средства (во натамошниот текст: барател).

2. Изработка и печатење на промотивни материјали од страна на Министерството за економија во вкупен износ од 3.500.000,00 денари и тоа:

- печатење Брошура „Водич за инвестирање“ 5.000 примероци и CD „Водич на инвестирање“ 1.000 примероци 250.000,00 денари;

- Папки 5.000 примероци 250.000,00 денари;
- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на индустријата за преработка на овошје и зеленчук 400.000,00 денари;

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на висококвалитетни македонски вина 400.000,00 денари;

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на производители на минерална вода 400.000,00 денари;

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на текстилна индустрија 400.000,00 денари;

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на дрвна индустрија 400.000,00 денари;

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на производителите на кондиторски производи 400.000,00 денари;

- Изработка и печатење на 2.000 примероци CD и 2.000 примероци каталози за претставување на млечната индустрија 400.000,00 денари;

- Изработка на веб портал за претставување на сертифицирани компании од Регистарот 200.000,00 денари.

3. За реализација на Програмата за работа и Финансискиот план за 2007 година, на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија ќе бидат префрлени средства во вкупен износ од 32.000.000,00 денари.

4. Проект – кампања „Црвено Сонце“ во вкупен износ од 8.000.000,00 денари.

III

Министерството за економија за реализација на буџетските средства ќе достави извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за реализираната Програма за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година, како и за постигнатите резултати и образложение за евентуалните отстапувања од планираните активности, заклучно со 31.01.2008 година.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-924/1
21 март 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

532.

Врз основа на член 57, став 7 од Законот за здравје на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 21.03.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2007 ГОДИНА

I

Средствата за превенции и мерки за здравје на растенијата во 2007 година се утврдуваат во износ од 14.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

во денари

I.Средства од Буџетот на Република Македонија раздел 14001,програма 5, потпрограма 51, категорија 46, ставка 464	14.000.000,00
--	---------------

II

Средствата утврдени во I дел и на оваа програма ќе се користат за:

СТАВКА предвидени средства во денари

1.Следење, прогнозирање и одредување мерки за спречување на појавата и ширењето на растителни штетни организми	700.000,00
2.Интервенции-мерки за сузбивање на ново појавени, каламитетни и со јак интензитет појави на растителни штетни организми	800.000,00
3.Надоместок за уништени растенија и производи и надокнадување на репроматеријали	500.000,00
4.Воведување на регистри на производители за воспоставување на извозен и увозен систем на растенија и производи од растително потекло	200.000,00
5.Ставање во функција на регионални лаборатории и лаборатории на гранични премини	3.300.000,00
6.Извршување на специјализирани лабораториски тестови, детерминирање на штетни организми, лабораториска опрема, материјали за вршење на анализите, односно ставање во функција на Државната фитосанитарна лабораторија	2.100.000,00
7.Анализа за состојбата со (употреба на) средствата за заштита на растенијата и ефектите од примена на Законот за заштита на растенијата	300.000,00
8.Програма за контрола и постконтрола на средствата за заштита на растенијата	600.000,00
9.Анализа на состојбата на опремата за апликација на средства за заштита на растенијата, институционална структура и легислатива	200.000,00
10.Финансирање на активности за оформување на законите, поблиски прописи и други акти	900.000,00

11.Финансирање на стручни комисии за регистрација на средства за заштита на растенијата, за утврдување на присуство и интензитет на штетни организми и висина на надоместок за уништени растенија и производи и за потврдување на IPPS	1.000.000,00
12.Опременување на фитосанитарната инспекција за вршење на фитосанитарна инспекција и заштита при работа	1.200.000,00
13.Обука на фитосанитарни инспектори, регионални известувачи и други надлежни служби	1.200.000,00
14.Организирање на фитосанитарни советувања на производители и други лица вклучени во извозниот и увозниот систем	200.000,00
15.Одржување и надградување на информативниот систем на Фитосанитарната управа	400.000,00
16.Трошоци за реализација на годишната програма	200.000,00
17.Непредвидени мерки	200.000,00

III

Средствата од дел II, точка 1 на оваа програма во износ од 700.000,00 денари ќе се користат за:

- следење на растителни штетни организми од листата I A и II A	200.000,00
- прогнозирање на растителни штетни организми според посебни програми	200.000,00
- одредување на интервентни мерки за локализирање и сузбивање на штетни организми	200.000,00
- изготвување годишен извештај за состојбата со штетни организми	100.000,00

IV

Средствата од дел II, точка 2 на оваа програма во износ од 800.000,00 денари ќе се користат за:

- сузбивање на марокански, италијански скакулци и зрикавци	200.000,00
- сузбивање на полски глодачи	200.000,00
- сузбивање на нематоди	200.000,00
- сузбивање на штетник – Bemisia tabaci	200.000,00

V

Средствата од дел II, точка 3 на оваа програма во износ од 500.000,00 денари ќе се користат за:

- надоместок за уништени овошни и лозови стебл	200.000,00
- надоместок за уништени расадници на цвеќе	200.000,00
- надоместок на уништени посеви тутун и други посеви	100.000,00

VI

Средствата од дел II, точка 4 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

- воведување на регистри на производители за воспоставување на извозен и увозен систем на растенија и производи од растително потекло	100.000,00
- воспоставување на пилот пасошки систем	100.000,00

VII

Средствата од дел II, точка 5 на оваа програма во износ од 3.300.000,00 денари ќе се користат за:

- обезбедување на лабораториска опрема за регионалните лаборатории за прогнозирање и детерминирање на растителни штетници	2.000.000,00
- обезбедување на лабораториска опрема за граничните лаборатории за детерминирање на растителни штетници	900.000,00
- обезбедување на опрема за земање на примероци и репроматеријали за работа на лабораториите	400.000,00

VIII

Средствата од дел II, точка 6 на оваа програма во износ од 2.100.000,00 денари ќе се користат за:

Извршување на специјализирани лабораториски тестови, детерминирање на штетни организми, лабораториска опрема, материјали за вршење на анализите односно ставање во функција на Државната фитосанитарна лабораторија	2.100.000,00
---	--------------

IX

Средствата од дел II, точка 7 на оваа програма во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:

Анализа за состојбата со (употреба на) средствата за заштита на растенијата и ефектите од примена на Законот за заштита на растенијата	300.000,00
--	------------

X

Средствата од дел II, точка 8 на оваа програма во износ од 600.000,00 денари ќе се користат за:

- изготвување на програма за контрола, постконтрола на средства за заштита на растенијата	200.000,00
- испитување на квалитетни својства на средства за заштита	200.000,00
- испитување на чистота на активна материја вклучена во средствата за заштита	100.000,00
- испитување на ефикасноста и резистентноста на средства за заштита	100.000,00

XI

Средствата од дел II, точка 9 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

- анализа на состојбата со опрема за апликација на средства за заштита на растенијата, институционална структура и легислатива	100.000,00
- едукација на производители и изготвување на прирачник	100.000,00

XII

Средствата од дел II, точка 10 на оваа програма во износ од 900.000,00 денари ќе се користат за:

- финансирање на активности за оформување на законите, поблиски прописи и вклучување на локални експерти	900.000,00
--	------------

XIII

Средствата од дел II, точка 11 на оваа програма во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за:

- стручен совет	400.000,00
- стручни комисии за регистрација на средства за заштита на растенијата	400.000,00
- за утврдување на присуство и интензитет на штетни организми и висина на надоместок за уништени растенија и производи	200.000,00

XIV

Средствата од дел II, точка 12 на оваа програма во износ од 1.200.000,00 денари ќе се користат за:

-	1.200.000,00
---	--------------

XV

Средствата од дел II, точка 13 на оваа програма во износ од 1.200.000,00 денари ќе се користат за:

- обука на фитосанитарни инспектори, регионални известувачи и други надлежни служби	1.200.000,00
---	--------------

XVI

Средствата од дел II, точка 14 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

- организирање на фитосанитарни советувања на производители и други вклучени во извозниот и увозниот систем	200.000,00
---	------------

XVII

Средствата од дел II, точка 15 на оваа програма во износ од 400.000,00 денари ќе се користат за:

- одржување и надградување на информативниот систем на Фитосанитарната управа	200.000,00
- одржување и надградување на информативниот систем на Фитосанитарната инспекција на граничните премини и во внатрешноста	100.000,00
- воспоставување на информативен систем во регионалните лаборатории	100.000,00

XVIII

Средствата од дел II, точка 16 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

- гориво за возила кои се користат за увид на терен во време на вегетација	100.000,00
- за лица ангажирани за спроведување и контрола на мониторинг, следење, детерминирање, одредување оптимални рокови, мерки и интервенции на штетни организми	100.000,00

XIX

Средствата од дел II, точка 17 на оваа програма во износ од 200.000,00 денари ќе се користат за:

- непредвидени мерки	200.000,00
----------------------	------------

XX

Средствата од дел III, алинеите 1, 2, 3 и 4, дел X, алинеите 1, 2, 3 и 4, дел XI, алинеите 1 и 2, дел XVI на оваа програма ќе се исплатуваат по склучен договор помеѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и овластени правни лица, јавно научни и образовни институции и

Средствата од дел VI алинеите 1 и 2, дел XII и XIII, ќе се исплатуваат со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Средствата од дел XVIII ќе се исплатуваат по добивање на валиден финансиски документ (фактура, профактура и др).

Останатите средства од оваа програма ќе се исплатуваат на правно или физичко лице кое ги исполнува условите пропишани со Законот за здравје на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.29/05), Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98) по склучен договор помеѓу министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и правно или физичко лице, односно со решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат епизоотиолошките подрачја доколку се појават заразни болести во поголем обем.

XXI

За спроведување на оваа програма се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку некоја мерка не биде извршена, а друга е извршена во поголем обем, пренамена на средствата може да врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно предвидените средства по оваа програма.

XXII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-1524/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

533.

Врз основа на член 57, став 2 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА 2007 ГОДИНА

I

Со оваа програма се помага производството, контролата на сертифициран семенски и саден материјал, воведување во производство на нови поквалитетни сорти на земјоделски растенија, создавање на услови за долготрајно чување на семенскиот материјал, изработка на законски и подзаконски акти од областа на семото и садниот материјал и нивно усогласување со ЕУ законодавство.

II

Средствата за извршување на мерките од дел 1 на оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), согласно раздел 14001, програма 5, подпрограма 52, категорија 46, ставка 464, ќе се реализираат според дел III од оваа програма.

III

Средствата од дел II на оваа програма, во износ од 700.000,00 (седумстотини илјади денари), ќе се користат за правни и физички лица за следните намени:

Бр.	Активност(и) на програмата	Денари
1.	Финансиска поддршка за создавање услови за работа на пунктовете на Ген Банка во Скопје, Струмица и Прилеп и чување на семе од автохтони, домашни признати и воведени странски сорти земјоделски растенија	150.000,00
2.	Финансиска поддршка за работни групи за изготвување на подзаконски акти од Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и изработка на Закон за заштита на нови сорти земјоделски растенија	300.000,00
3.	Контрола над површините за производство на сертифициран семенски и саден материјал и поставување на постконтролни опитни парцели (постконтрола)	100.000,00
4.	Финансиска поддршка за дел од трошоците за изведување на сортни опити за признавање на нови сорти и за статистичка обработка на добиените резултати за потребите на Комисијата за национална сортна листа	50.000,00
5.	Финансиска поддршка за изработка на Национална сортна листа од земјоделски растенија	100.000,00
	ВКУПНО	700.000,00

IV

1. Исплатата на средствата од оваа програма го врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку дојде до извршување на некои од мерките, предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга биде реализирана во помал обем, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на предвидените средства врши пренамена на средствата по мерки.

2. Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа програма од дел III се утврдуваат на следниот начин:

а) со договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за мерките од дел III точката 1;

б) со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за мерките од дел III точките 2, 3, 4 и 5.

V

Средствата по оваа програма се неповратни.

VI

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1522/1
21 март 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

534.

Врз основа на член 40 став 7 од Законот за семенски и саден материјал („Службен весник на РМ“ бр. 39/2006), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Содржина на правилникот

	Вид (култура)	Вкупни количини семе/грама	Време на достава. на семе (месец)
а)	Житни стрни растенија		
1	Зимски сорти од: пченица, јачмен, 'рж, тритикале и овес	3000	септември
2	Пролетни сорти од: пченица, јачмен, 'рж, тритикале и овес	3000	јануари
3	Пченка		
	Пченка за зрно	900	февруари
	Пченка за фураж	900	февруари
	Пченка-маслодавна	900	февруари
	Пченка за силажа	900	февруари
	Пченка-шеќерна	900	февруари
4	Сирак		
	Сирак за зрно	600	февруари
	Сирак-метлар	600	февруари
5	Елда	1350	февруари
6	Ориз	3000	февруари
7	Просо	300	февруари

Б.) КОЛИЧИНИ СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА СОРТНИ ОПИТИ ОД ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

	Вид (култура)	Вкупни количини семе/грама	Време на достава. на семе (месец)
II.	Индустриски култури		
8	Шеќерна репа	90	јануари
9	Маслодавна репка	180	јули
10	Цикорија	90	јануари
11	Кикиритки	900	февруари
12	Сусам	300	март-мај
13	Коноп	900	јануари
14	Лен	1200	јули-јануари
15	Соја за зрно	1350	февруари
16	Памук	600	февруари
17	Сончоглед	600	февруари
18	Хмел (резници)	750 броја	март
19	Тутун	30	февруари
20	Афион	120	август, февруари
21	Рицинус	600	јануари

В.) КОЛИЧИНИ СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА СОРТНИ ОПИТИ ОД
ХРАНА

	Вид (култура)	Количини семе/грама	Време на достава. на семе/месец
III	Добиточни култури		
22	Едногодишни за зелена маса	600	септември, февруари
23	Повеќегодишни за зелена маса	600	септември, февруари
24	Повеќегодишни за зрно	900	септември, февруари
25	Останати добиточни растенија	900	февруари

Г.) КОЛИЧИНИ НА СЕМЕ ЗА СОРТНИ ОПИТИ ОД ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА

	Вид (култура)	Вкупни количини на семе		Време на достава на семе (месец)
		Бр.	грама. (kg)	
IV	Градинарски култури			
26	Домат - заштитен простор	3000	15	септември, октомври
	- на отворено	3000	15	јануари, февруари
	- директна сеидба	5000	15	март
27	Пиперка - заштитен простор	1500	15	септември, октомври
	- на отворено	2500	30	февруари
28	Патлиџан	3000	15	февруари
29	Краставица - заштитен простор	900	30	октомври
	- на отворено	900	30	март
	- корнишони	1000	30	мај
30	Кромид - семе		90	февруари јули-зимски
	- кокар		(5)	февруари
31	Лук - чешниња		(5)	февруари
32	Праз - семе		90	февруари
33	Зелка, Кел, Брокола, Карфиол, Алабаш	3000	30	февруари мај--доцни
34	Цвекло		60	февруари
35	Морков		60	февруари
36	Магдонос		60	февруари
37	Пашканат		90	февруари
38	Геревиз		30	февруари
39	Салата		30	февруари IX- зимска
40	Спанаќ		150	февруари јуни -есенски
41	Репичка		60	февруари
42	Бамја		150	март
43	Лубеница	500	60	март
44	Диња	1000	60	март
45	Тиквичка	1000	150	март
46	Грашок		600	март
47	Боранија - ниска		1200	март
	- висока		600	март
48	Грав - низок		1200	март
	- висок		600	март
49	Компир		(150)	февруари

Престанување на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за количеството на репродукциониот материјал што мора да се достави заради испитување на сортата во огледно поле и во лабораторија и за начинот за доставување („Службен весник на РМ“ бр. 53/97).

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-3552/4
март 2007 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

535.

Врз основа на член 40 став 7 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Сл. весник на РМ“ бр.39/2006), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА СОРТАТА СО СОРТНИ ОПИТИ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА**

Член 1**Содржина на правилникот**

Со овој правилник се утврдува висината на надоместување на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на Комисијата за Национална сортна листа за земјоделски растенија.

Член 2**Висина на трошоците**

Висината на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити изнесува:

Ред. број	Култура/ вид на растение	Висина на трошоците за домашна сорта (во denari)	Висина на трошоците за странска сорта (во денари)
I	ЖИТНИ РАСТЕНИЈА		
1	Зимски стрни жита	15.500	24.500
2	Пролетни стрни жита	15.500	24.500
3	Пченка	18.500	28.000
4	Елда	18.500	28.000
5	Ориз	18.500	28.000
6	Просо	15.500	24.500
7	Сирак	18.500	28.000
II	ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА		
8	Шеќерна репа	18.500	28.000
9	Маслодавна репка	15.500	24.500
10	Цикорија	15.500	24.500
11	Кикиритки	18.500	28.000
12	Сусам	15.500	24.500
13	Коноп	15.500	24.500
14	Лен	15.500	24.500
15	Соја	18.500	28.000
16	Памук	18.500	28.000
17	Сончоглед	21.500	31.000
18	Хмељ	24.500	31.000
19	Тутун	24.500	31.000
20	Афион	18.500	28.000
21	Рицинус	18.500	28.000
22	Чичока	15.500	24.500

Член 4**Член 3****Надомест за работа на Комисијата**

Висината на надомест за работа на Комисијата за Национална сортна листа изнесува:

- за претседателот на Комисијата по 300 денари за секоја испитана сорта и
- за секој член на Комисијата по 200 денари за секоја испитана сорта.

Член 4**Престанување на важење на правилник**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за висината, начинот и временските рокови на плаќање на трошоците на постапката за признавање и одобрување на сортата и за контрола на сортата („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2001).

Член 5**Влегување во сила на правилникот**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-3552/3
март 2007 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

III	РАСТЕНИЈА ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА		
23	Едногодишни за зелена маса	15.500	21.500
24	Едногодишни за зрно	18.500	24.500
25	Повеќегодишни за зелена маса	15.500	21.500
26	Повеќегодишни за зрно	18.500	24.500
IV	ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА		
27	Домат за заштитени простори	28.000	34.000
28	Домати за отворено-индетерминантни	24.500	31.000
29	Домат-индустриски	21.500	28.000
30	Пиперка за заштитен простор	18.500	28.000
31	Пиперка на отворено-обични, индустриски	18.500	28.000
32	Патлиџан	24.500	31.000
33	Краставици во заштитен простор	21.500	28.000
34	Краставици на отворено и корнишони	15.500	21.500
35	Кромид	15.500	21.500
36	Лук	15.500	21.500
37	Праз	15.500	21.500
38	Цвекло	18.500	24.500
39	Зелкови култури	18.500	24.500
40	Бостан	15.500	21.500
41	Морков, пашканат	16.700	22.800
42	Грав, боранија виткачи	15.500	21.500
43	Бакла	15.500	21.500
44	Спанаќ	12.500	18.500
45	Целер, магнонос	12.500	18.500
46	Целер, алабаш, репка	12.500	18.500
47	Компир	24.500	31.000
48	Бамја	12.500	18.500
49	Салата	12.500	18.500
50	Печурки	31.000	40.000
V	ЛЕКОВИТИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА		
51	Едногодишни култури	15.500	21.500
52	Повеќегодишни култури	12.500	18.500

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

536.

Врз основа на член 89-и од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/05), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.24/05) во член 6 алинеја 1 зборовите „од 1“ се бришат.

Во алинеја 2 зборовите „од 20“ се бришат.

Во алинеја 3 зборовите „од 45“ се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-2866/1
19 март 2007 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

537.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Подмол - Општина Прилеп.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Подмол, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3377/1
22 март 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

538.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Марул - Општина Прилеп.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Марул, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3378/1
22 март 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

539.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Штавица - Општина Прилеп.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Штавица, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3379/1
22 март 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

540.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Селце - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Селце, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3380/1
22 март 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

541.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Сл.весник на РМ" бр.34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр.53/02, 11/03, 19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл.весник на РМ" бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Овластените банки можат, од Народна банка на Република Македонија, да купуваат права за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија.

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на оваа Одлука, се однесуваат на еден квартал.

3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра по продажен курс на Народна банка на Република Македонија, по следната вредност:

Валута во девизи	Количина	Вредност во денари
Евро (ЕУР)	1	0,13

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.

5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.04.2007 до 30.06.2007 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.04.2007 година и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.02-14/1921
23 март 2007 година
Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МАКЕДОНСКИ СЛ. ВЕСНИК 10 НА СЛУЖБЕНИОТ СЛ. ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(Службен весник на СРМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002 и 37/2005), СЛУЖБЕНИОТ СЛ. ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2007 година, во однос на месец јануари 2007 година, се на исто ниво.

2. Исплатата на платите за месец февруари 2007 година, во однос на месец јануари 2007 година, работодавачите од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одред" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007038